

**RENOVA**<sup>®</sup>*Innovation & Performance*

# RENOFIX 15

## ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ И КАМЕНИ ПЛОЧКИ ВРЗ СИДНИ И ПОДНИ ПОВРШНИ

Придржувајте се до техничкото упатство

### ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Цементно лепило за керамички плочки, плочки од природен камен наменето за употреба врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни површини во објектот претходно малтерисани со цементен малтер, варов малтер, на бетонски површини или гипс картон плочи.

### СОСТАВ

- Цемент
- Лепливи состојки
- Минерални додатоци со фина гранулација

### ОСОБИНИ

- Полутечен, лесно се нанесува
- 100% ја пополнува плочката
- Одлични адхезиони карактеристики на сите подлоги кои се користат во градежништвото.

### ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата треба да биде сува и чиста (без ситни отпадоци, масло, боја). Силно впитливите подлоги претходно да се навлажанат или да се третират со соодветен премаз.

### ПРИПРЕМА НА МАЛТЕРОТ

Содржината на вреќата Renofix 15 се промешува со 6,3 - 6,7 литри чиста вода се додека не се добие хомогена смеса без грукти. По 10 минути материјалот се промешува уште еднаш. Свежо подготвеното лепило да се употреби во рок од 3 часа.

### ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Со рамната страна на глетарицата се повлекува, а со назабената страна се донесува во иста дебелина. Дебелината на слојот треба да изнесува 5мм. Не смее да се употребува на температури пониски од +5°C



## ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

## ИСПОРАКА

**Renofix 15** се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

## СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620057
Шифра на производот	1015
Вреќи на палета	42
Боја	Сива
Един. количина	25 kg / вреќа
Гранулација	0 - 0,6 mm
Потребна количина на вода	6,3-6.7 л./вреќа
Мин. дебелина на слојот	5 mm
Потрошувачка на материјал	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Лизгање ( EN 1308)	≤ 0.5 mm
Фугирање на ѕидови	5 - 10 часови
Фугирање на подови	по 24 часа
Адхезиона сила по	EN 1348 N/mm <sup>2</sup>
* 28 денови	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Складирање на +70 °C	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Складирање во вода	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Смрзнување и топење (25 циклуси)	N.P.D. ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Отворено време	EN 1346

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА  
Цепчиште / Тетово  
Тел: +389 44 487 300  
Факс: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

РЕНОВА АЛБАНИЈА  
Воре / Тирана  
Тел: +355 48 301 909  
Факс: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

РЕНОВА КОСОВО  
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222  
Факс: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

